

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА УПИС

Приемен дел. број: _____

Датум на прием: _____ / 06 / 2020 година

Овој дел го пополнува училиштето

ПРИЈАВА

за запишување на ученици во средните училишта во I (прва) година
во учебната 2020/2021 година во првиот уписен рок, _____ пријавување
(прво / второ / трето)

Овој дел се однесува на уписните рокови:
прво (доколку се запишувате на 16-19 јуни)
второ (24-25 јуни), или **трето** (29 јуни)

1. Назив и место на училиштето: СГГУГС „Здравко Цветковски“

2. Име и презиме на ученикот: _____

3. Име и презиме на родителот / старателот: _____

4. Датум и место на раѓање на ученикот: _____

5. Пол на ученикот: **а) машки** **б) женски**

6. Адреса и место на живеење: _____

7. Контакт телефон и e-mail адреса: _____

Покрај e-mail адресата на ученикот, Ве молиме напишете ја и e-mail адресата на родителот/старателот.

8. Назив и место на основното училиште од кое доаѓа ученикот: _____

Во СГГУГС „Здравко Цветковски“ можете да изберете помеѓу **гимназиско** или **стручно** средно образование

9. Вид на средно образование во кое се запишува: **а) гимназиско** **б) уметничко** **в) стручно**

10. Времетраење на образованието: **а) две години** **б) три години** **в) четири години**

11. Подрачје / насока: _____ или

За точки 10 и 11, види на следната страна

струка, образовен профил: _____

12. Начин на запишување во оваа учебна година: **а) направо** **б) повторно**

13. Наставен јазик на кој ќе ја следи наставата: **а) македонски** **б) албански** **в) турски** **г) српски**

14. Странски јазици изучени во основно училиште: _____

Во СГГУГС „Здравко Цветковски“ во зависност од видот на средно образование можете да изберете:

Гимназиско – македонски јазик
Стручно – македонски или албански јазик

Во прилог на оваа пријава, ги доставувам следните потребни документи наведени во Конкурсот:

бр.	документи	доставени документи (заокружува комисијата за прием на документи)		забелешка (потполнува комисијата за прием на документи доколку има реална потреба)
1	оригинални Свидетелства од VI (шесто) до IX (деветто) одделение	ДА	НЕ	
2	извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето)	ДА	НЕ	
3	дипломи од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, физика, хемија, биологија, географија и наставни предмети што се од значење за струката)	ДА	НЕ	

Со поднесување на оваа пријава, потврдувам дека доставените податоци и документи се со точна и вистинита содржина и се обврзувам да ја подигнам доставената документација во рок од 48 (четириесет и осум) часа по објавување на ранг листите доколку не бидам запишан во училиштето.

Датум на поднесување на пријавата и документите: _____ / 06 / 2020 година

Тука се внесува датумот на поднесување на документите (не на пополнување).

Подносител на пријавата: _____

(име, презиме и своерачен потпис)

Име, презиме и потпис на ученикот кој се пријавува.

Оваа пријава можете да ја пополните своерачно ИЛИ да ја пополните компјутерски* (Acrobat Reader -> Sign document) и да ја испечатите.

*Доколку изберете да ја пополните компјутерски, делот „Подносител на пријавата“ задолжително треба да го пополните своерачно.

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ТОЧКИ 10 и 11

Точка 10

Во зависност од видот на средно образование, тука можете да изберете:

Четири години - Гимназиско образование

Три или четири години - Стручно образование (во зависност од структурата – види подолу)

Точка 11

При пополнување на овој дел,

- Доколку сте избрале **Гимназиско образование**, изберете го подрачјето/насоката од понудените подолу и пополнете во делот **Подрачје/насока**

- Доколку сте избрале **Стручно образование**, изберете ја структурата од понудените подолу и пополнете во делот **струка, образовен профил**

ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ (четири години) <i>Подрачје/насока</i>	СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ (четири години) <i>струка, образовен профил</i>	СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ (три години) <i>струка, образовен профил</i>
Природно-математичко (А)	Архитектонски техничар	Монтер за сува градба
Природно-математичко (Б)	Техничар дизајнер за внатрешна архитектура	Сидар и нанесувач на малтери
Општествено-хуманистичко (А)	Градежен техничар	Поставувач на плочки и подови
Општествено-хуманистичко (Б)	Геодетски техничар	Одржувач на чадоводна инсталација
Јазично-уметничко (А)	Не сте сигурни која струка најмногу ви одговара? Дознајте повеќе за струките и можностите на следниот линк: Стручно образование во СГГУГС „Здравко Цветковски“	
Јазично-уметничко (Б)		

Не сте сигурни кое подрачје најмногу ви одговара?

Проверете кои предмети се вклучени во секое од подрачјата и какви можности за напредување имате по завршување на следниот линк:

[Гимназиско образование во СГГУГС „Здравко Цветковски“](#)

За дополнителна помош при пополнувањето, испратете порака на [Facebook](#), [Instagram](#), или јавете се на 075 423 422 (проф. Бојан Лазаревски).